



Ако и ти САКАШ КНИГИ...

ИЗДАВАЧКА КУЌА САКАМ КНИГИ

[www.sakamknigi.mk](http://www.sakamknigi.mk)

*Местото каде ќе дознаеш  
што навистина вреди да се  
прочита...*

---

Rose for Melinda

© Lurlene McDaniel, 2002

Copyright © за македонското издание

Издавачка куќа Сакам книги, 2011

Превод Ана Кулеванова

Јазична редакција Ивана Николовска

Лектор Марија Иванова

Главен уредник Ивана Николовска

Маркет менаџер Деана Николовска

Дизајн на корица Диме Спасев

Компјутерска обработка Владимир Мирчевски

---

Сите права за книгата се задржани. Ниту еден дел од ова издание не смее да биде препечатуван, копиран или објавуван во која било форма или на кој било начин во електронските или печатените медиуми, без писмена согласност од издавачот.

...ити то го гледам секој ден како спомен покрај мојот  
прозорец ми дава сила да издржам.

Ја кревам главата на горе и таму го гледам нејдовото  
удаљение.

Ја крева раката и ја спава дланката врз прозорецот.  
Попса јас ја кревам мојата и ја лепам врз нејдовата  
преку стаклото кое е тврдо и ладно.

Ако ти држиме рацете така доволно долно, стаклото  
толека почнува да се затрева од поплината на нејдовото  
тело, малку по малку.

Моето тело нема никаква поплина. Јас сум ладна  
постојано. Ја држам раката така залейена за  
стаклото најдолго и то можам.

Си замислувам дека ме доинчува. Дека нејдовата дланка  
бистински ја доинчува мојата...

# *Роза за балерината*

*Лурлин МекДениел*



*Оваа книга е посветена на  
Тревор Кларк МекДениел, јагнето на Бога.*

*Длабока благодарност за д-р Мери Дафи –  
ти благодарам што го сподели своето знаење со мене!*

## *Изпитение на избраното*

**НАСТАВНИЧКА: ГОСПОЃА БАРБЕРС  
ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ  
УЧИЛНИЦА 105, БЕН ФРЕНКЛИН  
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  
АТЛАНТА**

**ПРАВИЛА:**

1. Кренете рака за да поставите прашање.
2. Молчете додека друг зборува.
3. Бидете многу внимателни додека зборува наставничката.
4. Носете тетратки на училиште секој ден.
5. Нема тепање, нема буцкање, нема зборување.
6. Однесувајте се добро еден кон друг.

7 Септември

Драга Мелинда Скај,  
Ти благодарам многу што денес ја подели својата  
ужина со мене.  
  
Многу си убава.

Потпис,  
твојот пријател,  
Џес Роуз

Драг Џес Роуз,  
Ти благодарам. Имам нови чевли.  
Ти се допаѓаат?

*Твојата пријателка,  
Мелинда Скај*

1 Октомври

Драга Мелинда,  
Мене не ми се допаѓа училиштето. Но ти ми се допаѓаш. Ти се допаѓам ли јас тебе?

*Твојот пријател,  
Џес*

1 Октомври

Драг Џес,  
Ми се допаѓаш, но мене ми се допаѓа и училиштето.  
Читањето ми е омилениот дел.

*Твојата пријателка,  
Мелинда*

2 Октомври

Драга Мелинда,

Најдобриот дел од училиштето за мене е тоа што таму ти гледам тебе.

Твојот многу добар пријател,

Џес

П.С. Ми се допаѓа и бејзболот. Сакам да играм за Брејвс.  
Тие ми се најомилениот тим во целиот свет.

3 Октомври

Драг Џес,

Мене ми се допаѓа балетот. Одам на часови по балет и кога ќе пораснам сакам да бидам вистинска балерина.  
Ќе бидам многу позната.

Твојата пријателка,  
Мелинда

21 Октомври

Почитувани господине и госпоѓо Роуз,

Жал ми е што морам да ви соопштам дека Џес ќе биде суспендиран во следните три дена поради тешка на игралиштето. Иако тој ме увери дека „му

удрил тупаница на Тоби Гилман во носот само затоа што тој ја турнал Мелинда Скај од лулашките“, јас како негова наставничка не смеам да дозволам да има физички напади помеѓу децата.

Сакам да знаете дека мислам сè најдобро за Џес, тој е добро дете. Никогаш досега нема направено нешто вакво како овој непотребен инцидент. Како што знаете и самите, политиката на нашето училиште нема никаква толеранција за физичкото насиљство и поради тоа Џес мора да биде казнет за своето агресивно однесување кон друг ученик.

Доколку имате некакви прашања во врска со суспензијата на Џес, ве молам да се јавите кај нашиот директор.

Ве уверувам дека и Тоби ја доби истата казна поради тоа што ја турнал Мелинда.

Со почит,

Ненси Барбер

22 Октомври

Почитувана госпоѓо Барбер,

Џес нѝ вети (на мене и на мојот сопруг) дека никогаш повторно нема да го удри Тоби „ОСВЕН ако Тоби не ја повреди Мелинда.“ Отсекогаш сме се труделе да влијаеме врз нашиот син и да го научиме што е исправно, а што не е, па тој многу добро знае дека насиливството е погрешно. Од некоја причина, Џес е многу приврзан за Мелинда и чувствува потреба да ја штити – тој е некој вид на мини витеz.

Ја разбирааме и прифаќаме неговата казна и ве-  
руваме дека тој во иднина ќе се однесува пристојно  
доколку и Тоби го прави истото.

Искрено,  
Ен Роуз

22 Октомври

Драг Џес,  
Ти благодарам што го удри Тоби заради мене. Жал ми  
е за твојата казна, но ти ветувам дека ќе седам со тебе  
за време на ручекот во текот на целата следна недела,  
бидејќи ти си мојот херој.

Засекогаш твоја пријателка,  
Мелинда

4 Декември

Драга Мелинда,  
Денес ја нацртав оваа слика за тебе. Тоа сум јас како  
играм бејзбол, а ти ме гледаш.

Ти се допаѓа?

Џес

5 Декември

Драг Џес,  
Многу ми се допаѓа сликата!!!! Ја ставив во мојата  
соба.

Мелинда

## ПОКАНА

До: Џес Роуз

Од: Мелинда Скај

Дата: 16 Декември, петок

Време: 19:30

Место: Концертна сала „Меморијам“

Џес,

Мелинда би сакала да дојдеш да ја гледаш кога ќе  
танцува во „Оревокршачката“ следната недела. Таа е  
еден од ангелите во претставата и ќе биде во првите  
редови. Можеби твоите родители би можеле да те  
донесат, па после настапот можеме сите заедно да  
појдеме зад бината и да ја поздравиме.

Елана Скај (мајката на Мелинда)

[Запис од видео снимката на Леонард и Елана Скај.  
Сцена од бркотницаата зад бината додека девојчиња  
облечени во фустани трчаат наоколу врескајќи и  
кикотејќи се.]

ГЛАСОТ НА ЛЕОНАРД СКАЈ: Полека, принцезо. Има некој кој сака да те види.

[Камерата се врти на другата страна и ги покажува Џес и неговите родители. Џес се приближува кон Мелинда и ѝ подава светла роза завиткана во палома марамче.]

ЏЕС: Ми се допадна... мислам, многу добро танцуваше. Останав буден цело време!

МЕЛИНДА [Се кикоти.]: Роза? За мене? [Погледнува кон камерата.] Погледни, тато, Џес ми донел роза. Роза од Роза<sup>1</sup> [Повторно се кикоти.]

ЕЛАНА [Се појавува пред камерата и клекнува.]: Ова е прекрасно. Колку внимателно од тебе, Џес. [Погледнува нагоре.] Ви благодарам што го доведовте.

[Камерата се врти кон насмеаните родители на Џес.]

ЕН РОУЗ: Го виде тоа на телевизија... знаете, делот кога на актерката или балерината во случајов ѝ подаруваат букет рози на крајот од претставата. Инсистираше да ѝ донесе рози на Мелинда.

ЦОН РОУЗ: Го однесов кај цвекарот и ја купи розата со сопствени пари.

ГЛАСОТ НА ЏЕС: Затоа е само една. Не сум знаел дека розите чинеле еден куп пари!

[Камерата се врти кон Џес и се фокусира на неговото зголемено, сериозно лице додека сите возрасни околу него се смеат.]

ЕЛАНА: Што ќе му кажеш на Џес, душо?

МЕЛИНДА: Ти благодарам еден куп многу. [Ги фрла рацете околу Џес и му лепи еден влажен бакнеж на образот. Возрасните се смеат. Очите на Џес се ококоруваат. Камерата се отдалечува и децата мавтаат кон објективот.]

[Камерата се исклучува.]

<sup>1</sup> Презимето Роуз што во превод значи „роза“



## ИЗВЕСТУВАЊЕ

До: Сите родители

Од: Ненси Барбер

Дата: 20 Мај

Со цел да го одбележиме завршувањето на учебната година во петок, на последниот училишен ден, ќе одржиме мало свечено доделување на дипломи. Сите членови на семејството се поканети на оваа церемонија која ќе се одржи во 15.00 часот во кафетеријата. Ве молиме сите да присуствувате, бидејќи тоа многу ќе нй значи нам, а и на учениците. Многу сум горда на секој ученик и би сакала да се собереме во што е можно поголем број за заедно да го прославиме овој убав и успешен крај!

Свидетелствата ќе ги доделуваме по две недели од официјалното завршување. Имајте прекрасно лето!

23 Мај

Драга Мелинда,

Ќе ми недостигаш многу цело лето. Ќе ти пишувам, важи? Мајка ми рече дека таа се согласува со тоа ако дозволи и мајка ти. Ќе ти недостигам ли и јас тебе?

Јес

П.С. Може ли да ти бидам момче? Ама мислам на ВИСТИНСКО момче, не само момче кое ти е пријател?

*23 Мај*

Драг Џес,

Да, ќе ми недостигаш. Да, сакам да се допишуваме. Јас ќе одам во камп за танцување во јули. Потоа ќе одам да ја посетам баба ми во Флорида во август. Баба ми ја сакам еден тон многу.

Ќе се видиме следната година!

*Мелинда*

П.С. Мајка ми рече дека морам да почекам да пораснам пред да ми дозволи да имам вистинско момче. Но ти благодарам што праша.

П.П.С. Ако смеев да имам момче, ќе те одберев тебе!

Почитувани господине и госпоѓо Скај,

Беше вистинско задоволство да ја имам Мелинда за ученичка. Таа е паметна, дружелубива и весела личност која едноставно плени со својот дух. Љубовта кон читањето и пишувањето ѝ се одразија на високите оцени и ѝ овозможија да постигне голем успех.

Пишувањето ѝ оди прекрасно и ако сонот да стане балерина не ѝ се исполни, верувам дека еден ден ќе биде неверојатен писател!

*Искрено,*

*Ненси Барбер*

Почитувани господине и госпоѓо Роуз,

Џес е добродушно и грижливо момче со големо срце и перфектно изострено чувство за внимание.

Неговите оцени на тестовите покажуваат дека тој е многу способен ученик така што очекувам многу од него во следните учебни години кои се пред нас. Иако понекогаш знае да биде срамежлив и резервиран, тој многу добро знае што сака и силно се труди да ги постигне своите цели.

Морам да истакнам дека покажува убедливо најголем интерес за науката!

*Искрено,*

*Ненси Барбер*

*12 Јуни*

Драга Елана,

Откако заврши училишната година Џес постојано ме убедува да ја поканам Мелинда кај нас за да можат да си играат. Тој вели дека многу му недостига и дека не сака да чека дури до започнувањето на следната година за да ја види.

Дали може да дојдам да ја земам во среда наутро? Или ако сакаш, дојдете вие на кафе околу десет часот, па ќе можеме и ние да се видиме додека тие си играат.

Уживав во твоето друштво минатата година за време на нашите средби во советот на родители и баш би сакала повторно да си поразговараме за следната година.

Се чини дека ветрот наскоро ќе донесе некои промени во семејството Роуз.

*Ен*

15 Јуни

Драга Ен,

Не можев да дочекам да ти пишам неколку збора како охрабрување после нашата посета и разговорот. Тешко е да се зборува за сериозни работи додека децата играат и трчаат наоколу и како што кажа и самата, навистина верувам дека Џес сè уште не би требало да дознае што се случува.

Најпрво сакам да кажам дека секој брак има проблеми, па немој да мислиш дека ситуацијата помеѓу тебе и Џон е безнадежна. Мило ми е што си нашла добар советник. Можеби со тек на време и Џон ќе се приклучи на терапиите. Мал е бројот на проблеми кои можат да се решат ако парот не се потруди со здружени сили.

Твојата идеја да се вработиш кога ќе започне учебната година ми звучи одлично. Знам дека не е лесно да почнеш да работиш кога се чувствуваш недоволно обучена и искусна, но како што кажа и самата, не можеме секогаш да го добиеме она што го сакаме.

Џес е толку мудар и толку мил. Не се сомневам дека ќе ја издржи промената. Те уверувам дека јас и Лени ќе бидеме екстремно внимателни во врска со тебе и Џон пред Мелинда за таа да не науче нешто, па да му постави некакво прашање на Џес кое тој не ќе може да ѝ го одговори.

Запомни, тука сум за тебе. Лени и јас ќе помогнеме на секој можен начин.

Елана

10 Август

Драг Џес,

Денес бевме во Дизниленд. Беше многу забавно, но посакував и ти да си таму со мене и заедно да се возиме. И тебе би ти се допаднала баба ми. Беше болна, но сега е подобро. Те молам немој многу да се грижиш за мајка ти и татко ти. Родителите понекогаш се расправаат. Тоа е нормално. Ќе бидам дома пред да почне училиштето.

Мелинда

**Ти си поканет!!!!****Кој:** Мелинда Скај полни 8 години**Што:** Роденденска забава**Кога:** 31 Август, 15.00 часот**Каде:** Куќата на Мелинда

(Џес, те молам дојди на мојата забава затоа што ти си мојот најдобар пријател)

Драг Џес,

Музичката кутија која ми ја донесе е мојата омилена работа. Ти благодарам еден куп многу. Многу ми е мило што мајка ти е на работа, па после училиштето ќе дојдеш кај мене дома и знам дека мора да е тешко, но немој да дозволуваш Тоби да те задева поради тоа. Сигурна сум дека не ти е многу забавно кога сум на часови по танцување, но тоа се само три дена во неделата. Другите денови кои остануваат можеме да правиме што сакаме. Ќе се подобрам во играње Нинтендо. Можеби дури и ќе те победам еден ден!

Твојата идеја за градење кука на дрво е прекрасна. Татко ми рече дека ќе нѝ помогне и знам дека наистина ќе нѝ помогне, бидејќи тој секогаш си ги исполнува ветувањата.

Мелинда

12 Септември

Ти благодарам за бејзбол картата што ми ја даде за мојот роденден. Не те поканив на роденденска забава затоа што не приредував никаква забава.

Жivotot во мојот дом воопшто не е онаков каков што беше. Кога доаѓам кај тебе дома после училиште ми е супер, бидејќи многу се забавувам. Мило ми е што сè уште сме најдобри пријатели. Посакувам моите родители да се среќни како твоите.

Како и да е, ти го разубави мојот роденден, Мелинда. Ти благодарам.

Цес.

Поздрави од семејството Скај!

И оваа година сме живи, здрави и весели. Ќе почнеме од Лени кој сè уште работи во старата авиокомпанија и постојано ја зголемува бројката на прелетани километри како пилот. Не нѝ се верува дека успеа двапати да го сврти светот за само две години во компанијата. Чисто за забава, тој продолжува да ги тероризира локалните голфери со своите ужасни удари и вели дека целта во животот му е да изигра барем по една партија на секое поголемо голф

игралиште во земјата пред да наполни педесет години. (Американски голфери, ова е предупредување за сите вас!)

Јас продолжувам да трчам по Мелинда која се чини дека е во непрекинат круг од часови по балет и училишни проекти. Есенва немав време ниту да земам здив, бидејќи постојано шиев костуми за нејзиното балетско студио и за традиционалната годишна изведба на „Оревокршачката“ во училиштето. Исто така, организирав и еден доброворен настан за собирање средства за локалната детска болница. Можам да се пофалам дека ја собравме сумата која си ја поставивме за цел! Впрочем, ме замолија повторно да го организирам настанот и следната година и се разбира, прифатив.

Што се однесува до Мелинда, таа го обожава балетското училиште, сака да танцува и само да танцува. Никогаш не сме ни сонувале дека ќе посакува нешто со толкова желба како ова, но уште од петгодишна возраст толку цврсто беше решена да стане балерина, па што друго можеме да правиме освен да ја поддржуваме?

На мајка ми во Флорида и понатаму ѝ се влошува здравствената состојба, но нема намера да се префрли во дом за стари лица без разлика на тоа колку ја молам. Таа вели, „Не сакам да живеам во еден од тие. Полни се со старци.“ Се надевам дека целото наше семејство до кое го испраќам ова е среќно и весело и нека ве следи среќа во новата година.

*Семејството Скај*

12 Мајт

Драг Џес,

Многу ми е жал што падна од куќичката на дрво и си ја скрши раката. Мајка ми вели дека повеќе не смееме да се качуваме горе и да си играме Бетмен и Бетгрл<sup>2</sup>. Претпоставувам дека требаше да почекаме татко ми да ја закова расклатената штица, бидејќи нашата шајка очигледно не заврши голема работа.

Кога мајка ти ќе почне да те носи кај нас за да може да оди на работа, мајка ми ќе ти готви превкусни јадења, а јас ќе ти ја носам домашната работа од училиште секој ден, сè додека не почнеш повторно да доаѓаш на часовите. Мислам дека гипсот ти е многу интересен. Ти благодарам што ми дозволи прва да ти се потпишам на него. Те молам не му дозволувај на Тоби да се потпише. Тој е злобен.

Мелинда, твојата (Бет) другарка

Елана и Лени,

Како можам да ви се заблагодарам за целата помош која ми ја пруживте оваа учебна година? Немаше да успеам без вас, а немаше ниту Џес. Тој постојано зборува за Мелинда и за вас. Толку беше љубезно од вас што го понесовте и него на својот семеен излет. А понудата тој да го помине летото во вашата куќа додека јас работам е неверојатно великолестна. Како што знаете, моите живеат во Калифорнија, а родителите на Џон се во Њујорк, па навистина немам каде да го оставам син ми на чување. А Џес не сака ниту да

<sup>2</sup> Женска верзија на Бетмен, Лилјак девојка

слушне за центарот за дневни грижи за деца или нешто слично.

Веќе знаете дека јас и Џон се разделуваме. Не сум сигурна што ќе правам наесен, кога ќе започне третото одделение, но ќе морам да смислам нешто на овој или оној начин.

Се чувствува благословено што вие сте толку добродушни и фини со нас.

Поздрав,

Ен

2 Ноември

Драга бабо,

Третото одделение е многу забавно. Имам многу повеќе домашни задачи, но оваа учителка ми се допаѓа повеќе од претходната. Мојот пријател Џес и јас оваа година сме во различни училиници, но тој сè уште доаѓа кај мене дома после училиште, па заедно ги пишуваме домашните задачи.

Погоди што? Кога мајка му на Џес мора да отптува надвор од градот, Џес може да преспива кај мене, бидејќи мама ја среди собата во подрумот. Мајка му на Џес замина за Калифорнија оваа недела, па Џес е кај нас. Многу е забавно што заедно ги пишуваме домашните задачи и заедно одиме на училиште. Тој е подобар и од роден брат, сигурна сум во тоа.

Еве едни многу добри вести! Оваа година гостопритецата Хјустон ме одбра МЕНЕ да ја играм улогата на Клара во „Оревокршачката“. Знаеш дека многу сакам да танцуваам. Еден ден ќе бидам позната балерина, затоа ти треба да бидеш здрава за да дојдеш да ме гледаш кога ќе играм на големата сцена. За

Ноќта на вештерките Џес се облече како Франкенштајн, а јас како Госпоѓица Прасе.

Мама ми го украси трикото со розов пенест материјал, а татко ми направи рилка од прасе. Мама направи повеќе фотографии и рече дека и тебе ќе ти испрати неколку. Во стоковната куќа за бонбони, мислам дека Џес и јас ги зедовме речиси сите бонбони кои постојат. Зедовме еден куп. Но не грижи се, нема да ги изедам сите (одеднаш... ха, ха, ха).

Ти чукаат ли многу деца на вратата? Мене сè уште малите пакетчиња со чоколадни срциња ми се омилены слатки. Па мислам дека тоа е сè засега. Ќе ти пишам повторно наскоро.

XXXXOO,

*Мелинда*

П.С. МНОГУ ми се допаѓа дневникот кој ми го подари за роденден и секоја ноќ си пишувам во него. Кога ќе го пополнам целиот, ќе си купам нов! Убаво се чувствувам кога некаде ги запишуваам сите работи кои ми се случуваат и ме прават среќна.

### **Среќни празници бабо!**

Драги пријатели и роднини,

Тешко е да започнеш празнична честитка со жална содржина, но морам да го направам тоа.

После единаесет години брак, јас и Џон одлучивме да се разделиме. Ова не беше лесна одлука за никој од нас, но неопходно беше да ја донесеме.

Нашата куќа ја ставивме во оглас за продавање, така што за време на распустот Џес и јас ќе се преселиме во Санта Круз во куќата во која израснав. Многу ми е мило што не ја продадов минатата година

кога почина татко ми, бидејќи мислам дека е одлично место за преселба и веќе имам планови за таму.

Ќе работам, а ќе се запишам и на факултет. Џон веќе се исели. Се вработи во компанија во Њујорк. Нашата нова адреса е на ковертот, а мејл адресата останува иста. Не нè заборавајте. Морам да признаам дека Џес малку тешко го поднесува сето ова, но кое дете не би? Можеби следната година животот ќе нѝ пружи поубави нешта.

Како и да е, ви посакуваме сè најубаво и среќни празници!

*Ен и Џес*

**До:** Балерината

**Наслов:** Нов дом

Јас сум во Калифорнија, но овде не ми се допаѓа. Ми недостасува татко ми. Ми недостасуваат старите пријатели, ми недостасува куќата, а најмногу од сè ми недостасуваш ты, мајка ти и татко ти. Не ми се допаѓа новото училиште бидејќи сега морам да одам на целодневна настава. Често се присетувам како се забавувавме, се присетувам на специјалната соба која ја имав во вашата куќа и колку бевте прекрасни ты и твоите родители со мене. Многу сум среќен што ги имам тие спомени. Посакувам работите да беа како порано. Се надевам дека ќе ми праќаш мејлови... куп мејлови!

Како се работите кај тебе? Како е училиштето? Те молам немој да ме заборавиш кога ќе бидеш позната балерина. Те молам.

*Џес*

**Име:** Мелинда Скај  
**Дата:** 10 Септември  
Госпоѓа Гарнер, 6-то одделение

*Тема: Што правев за време на летниот распуст*

Ова лето беше вистинско остварување на мојот сон! Бев во камп за танцување во Тампа цели две недели! Мојата инструкторка по балет во Атланта, госпоѓицата Хјустон, дозна дека прима балерината Петрина Миликоф (која еднаш има играло за Большой во Москва) нуди летни часови на учениците кои најмногу ветуваат. Госпоѓицата Хјустон ме препорача мене!

Мажка ми им го испрати моето барање заедно со видео касета од еден од моите настапи. Добив писмо со потврден одговор во јуни, веднаш откако заврши училишната година. Толку бев возбудена што не можев да спијам со денови. Кога фамозниот ден конечно пристигна, јас и мажка ми одлетавме за Тампа каде ги поминав најтешките (и најдобрите!) две недели во животот во студиото на госпоѓицата Миликоф.

Беа поканети дваесет и пет девојчиња. Само три од нас имаа по дванаесет години. Госпоѓица Миликоф ми рече дека сум имала „изглед на вистинска балерина“ (ниту многу висока, ниту многу ниска, долг врат, долги нозе и мали, лесни коски.) Ме охрабруваше да продолжам да тренирам во Атланта, а кога ќе наполнам шеснаесет години да се пријавам на аудиција во една од балетските групи кои патуваат во Европа за време на летото.

Со оглед на тоа колку многу го сакам ова, мислам дека овие неколку години додека да наполнам шеснаесет ќе ми изгледаат како цела вечност.

Другата работа која ми се случи ова лето е тоа што запознав нова пријателка. Овој август конечно ја продадоа куќата која се наоѓа преку нашата улица (беше

празна со години!) и Бејли Тејлор која всушност има исто толку години колку и јас (нејзиниот роденден е на 4 Јули!) се пресели во неа со своите родители, двете близнички (нејзините шестгодишни полусестри), кучето и двете мачки. Кога дознав дека и таа ќе се запише во средното училиште Росвел ѝ ветив дека ќе ѝ бидам пријателка. Бејли не танцува; таа свири на флејта (но мрази да вежба). Чита купишка тинејџерски списанија и ги знае сите најнови модни трендови.

Горе долу, тоа е она што ми се случуваше за време на летото и многу ме промени. Ако тоа воопшто е можно, сега посакувам да станам балерина уште повеќе од порано.

Мелинда,

На часов по англиски ми е многу здодевно, па одлучив да ти напишам нешто тебе наместо да пишувам некакви си глупави забелешки по англиски. Мислам, кој сака да знае за Луиза Меј Алкот и нејзината глупава книга? Освен тоа, веќе имам прочитано една од нејзините книги кога учев во училиштето во Вирџинија.

Сакав да ти кажам да поминеме до супермаркетот на пат кон дома после училиште и да купиме некои најнови *тин* магазини за да видиме што е ултра модерно оваа есен. Заработка пет долари затоа што им глумев дадилка на моите две сестри - изроди.

Ох, пред да заборавам, го знаеш ли Ричи Манета? Не го тргнува погледот од мене, а јас не сакам да му дадам до знаење дека сум го забележала тоа. Освен, секако, ако е кул момче. Тогаш ќе сакам да му дадам до знаење дека сум го забележала. Но ако е тотален идиот ќе го игнорирам.

Што ќе кажеш ти? Твојот збор е закон!

Бејли

*16 ноември*

Бејли постојано зборува дека ќе си фати момче. Ме праша дали јас некогаш сум имала момче и јас ѝ реков дека имам момче пријател – најдобар пријател кој се пресели од градот, но сè уште сме во контакт. Тоа е Џес, секако! Тој не ми е момче во романтична смисла. Барем не сега засега. (Сè уште ми испраќа честитки од Калифорнија за роденден и за Божик.)

ДОБРО, можеби тоа е малку расипано од моја страна, но Бејли почна да ми поставува стотици прашања, па морав да ја извадам кутијата за спомени и да ѝ покажам слика од Џес. (Добро е што ми испрати своја фотографија неодамна.)

Бејли рече дека е многу сладок (што е голема вистина, но јас никогаш не сум размислувала за тоа). А потоа почна да ме распрашува дали некогаш сум го бакнала и некои такви работи. Ј кажав дека не сакам да навлегувам во толку лични детали, но таа беше како некое кутре со коска во устата и почна да ми кажува сè за момците со кои таа се бакнала и бла-бла-бла. Повеќе информации од колку што сакав да знам, во секој случај. Но тоа ме натера да размислувам за бакнувањето. Се прашувам какво е чувството? И кога веќе размислувам за тоа, претпоставувам дека попрво би се бакнала со Џес отколку со кое било друго момче од училиште. Не дека некогаш повторно ќе го видам. Најверојатно нема, но сепак, забавно е да мислиш на...

Како и да е, јас немам време за момчиња. Балетот и училиштето ми ја одземаат речиси секоја слободна минута од животот... освен оној мал дел од времето кој Бејли ми го одзема со поставување на глупави прашања!

*Здраво и среќен Божик!*

Ти благодарам за фотографиите кои ми ги испрати на интернет. Изгледаш мнооогу убаво во фустанот за балет, а сигурен сум дека прекрасно си играла во „Оревокршачката“ оваа година. Сè уште се сеќавам на настапот во прво одделение кога дојдов зад бината за да те поздравам. И тогаш мислев дека си убава. Се надевам дека и ти се сеќаваш на тоа.

Почнав да возам скейтборд, па во март ќе одам на натпревар. Постојано вежbam во паркот кој е најблиску до мојата куќа, а потоа седам и се дружам со останатите скейтбордери. Мајка ми сè уште оди на факултет и истовремено работи. Другата голема вест е дека татко ми се прежени и сега имам двајца полубраќа. Татко ми сака летово да одам да ги посетам во Њујорк. Јас не сум баш воодушевен од таа идеја, но морам да правам како што ќе ми речат. Тој се обидува да остане во контакт со мене, но сега кога има ново семејство ми изгледа како разводот да ѝ паѓа уште потешко на мајка ми. Ќе ти испратам разгледници од градот. Можеби ќе можеме да си праќаме мејлови и додека сум таму. Знам дека ти најверојатно и летово ќе одиш во некакво училиште за танцување и ќе ти биде забавно, но јас сè уште многу често мислам на тоа колку се забавувавме додека бевме деца. Сето тоа ми недостига на некој начин. Ти завидувам што го имаш најдоброто семејство, посакувам мојот татко да беше повеќе како твојот. Наместо тоа, имам татко кој е како мојот.

Твоите мејлови ме прават среќен. Имај убав одмор и поздрави ги твоите прекрасни родители. Можеби мајка ми ќе ме однесе на планина на скијање како подарок за Божик!

*Џес*